

Педагошките мерки во јавните училишта се изрекуваат со цел спречување на повреда и неисполнување на должностите и обврските според Упатството за изрекување на педагошки мерки, а врз основа на Законот за средно образование. Пред изрекување на педагошка мерка се реализира разговор со ученикот и родителот или старателот. Разговорот го води комисија составена од класниот раководител, наставник, стручен соработник, а по потреба и директор, при што се води записник. Се изрекуваат следните педагошки мерки:

- писмена опомена
- опомена пред отстранување
- отстранување од училиште

Педагошката мерка ја изрекува раководителот на паралелката, наставничкиот совет на паралелката, директорот или наставничкиот совет на училиштето.

ПЕДАГОШКИ МЕРКИ

| Писмена опомена на ученикот | Опомена пред отстранување на ученикот | Отстранување на ученикот од училиште |
|--|---|--|
| <p>*член 9 од Упатството за изрекување на педагошки мерки Јаизрекува раководителот на паралелката, наставничкиот совет на паралелката или директорот заради повреда на должностите и неисполнување на обврските и тоа за:</p> | <p>*член 10 од Упатството за изрекување на педагошки мерки Ја изрекува наставничкиот совет заради повреда на должностите и неисполнување на обврските и тоа за:</p> | <p>*член 11 од Упатството за изрекување на педагошки мерки Изрекување на повреда на должности и неисполнување на обврските и тоа за:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Почесто задоцнување на часови; - Неоправдано изостанување од часови; - Колективно изостанување од часови; - Нарушување или попречување на наставата; - Однесување кое е штетно за угледот на училиштето; - Непримерно однесување со другите ученици во паралелката и во училиштето; - Непримерен однос кон наставниците и кон другите вработени во училиштето; - Неодговорен однос кон училишниот имот; - Нарушување на училишниот ред и др. | <ul style="list-style-type: none"> - Крадење или лажење во училиштето; - Доаѓање на училиште под дејство на алкохол или дрога; - Поседување и уживање на алкохол или дрога на ученикот во училиштето; - Уништување на училишниот имот и имотот на соучениците и вработените; - Преправање на резултатите од писмените работи, фалсификување на потпис на родител; - Нелегално искористување на тестови, писмени задачи и сл.; - Внесување на предмети и средства со кои се загрозува сигурноста на луѓето и имотот; - Зачестени повторувања на повредите од алинеја 1 до алинеја 8; | <ul style="list-style-type: none"> - Тенденциозни потешки повреди на училишниот ред и мир; - Психичко, физичко и полово насилство; - Насилно изразување на нетрпеливост кон другите во училиштето; - Неоправдано отсутствување од настава над 25 часа во учебната година; - Продажба на дрога или наведување на други кон уживање на дрога; - Фалсификување или муништување на педагошката евиденција и докумнетација, дневникот за работа на паралелката, свидетелство, диплома, ученичка книшка, евидентни листови за успехот или други службени документи; - Закана со средства со кои лесно се згрозува безбедноста на луѓето и имотот; - Зачестени повторувања на повредите од алинеја 1 до алинеја 8 на овој член. |